

## ПРВ ЦИКЛУС: Конкурс за упис на студенти за учебната 2021/2022 година

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
|                                                          | трет рок  |
| Пријавување на кандидатите<br><b>On-line</b>             | 28.9.2021 |
| Објавување решение за прием на кандидатите               | 29.9.2021 |
| Запишување на кандидатите<br><b>Со физичко присуство</b> | 30.9.2021 |

Пред пријавувањето во роковите утврдени со конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на [www.upisi.ukim.mk](http://www.upisi.ukim.mk) да ја пополни електронската пријава во iKnow системот.

Откако кандидатот ќе ги пополни сите прозорци кои се отвараат во I-know системот, системот автоматски ќе му овозможи да ги прикачи документите за пријавување (во pdf или во jpg формат).

Потребни документи [http://www.ukim.edu.mk/mk\\_content.php?meni=186&glavno=40](http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=186&glavno=40)

Откако ќе заврши со пријавувањето во I-know системот, кандидатот треба да ја испрати својата пријава и на соодветната електронска адреса [upisi2021@eccf.ukim.edu.mk](mailto:upisi2021@eccf.ukim.edu.mk) на факултетот каде што се пријавува.

Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.

Во прилог на пријавата, треба да се прикачат (во Attach File) скенирани следниве документи (во pdf или во jpg формат):

1. пријава за запишување на факултетот (образец **A1**)
2. електронска пријава(од iKnow-системот)
3. оригинални свидетелства од сите класови
4. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
5. извод од матичната книга на родените
6. доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение)
7. потврда за уплата:
  - Административната такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП 50):  
Назив на примачот: Трезорска сметка-Скопје;  
Банка на примачот: НБРСМ;  
Тансакциска сметка 100-0000000-630-95;  
Уплатна сметка 840-XXX-03161;Конто 722313 00)

- 300 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за кои не се врши проверка на знаењата и умеењата (цел на дознака: обработка на податоци)  
**Назив на примачот: Буџет на РМ - Економски факултет – Скопје**  
**Банка на примачот: НБРМ**  
**Сметка: 1000000000063095**  
**Сметка на буџетски корисник: 1600103697 788 10**  
**Приходна шифра: 723013**  
**Програма 41**

Кандидатите кои конкурираат за запишување како **вонредни студенти** поднесуваат, покрај горенаведените документи и образец М1/М2 нотарски заверен, или лекарско уверение (издадено од З.У. Студентска поликлиника на Унив., „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје)

При пријавувањето, во iKnow системот **задолжително се пополнуваат:**

- Изјава за согласност за користење на личните податоци
- Изјава за согласност на неподигање на документите во рок од 3 месеци
- Изјава за припадност на заедниците
- Изјава за увид во досие (на факултет)